

## Налог за наплата на долгови

Со ова се овластува TIMOCOM GmbH од

Доверител	
Фирма	TIMOCOM ИД број
Соговорник	Имејл
Телефон	Факс
против должникот	
Фирма	TIMOCOM ИД број
Побарување	
Фактура/Одобрение (Бр./датум)	
отворен износ во Евра	опомена (Датум)

по 30 дена и опомена по рокот на плаќање на наведеното побарување за интервенција и да се поддржи налогодавачот при наплатата на ова побарување.

**(Ве молиме додадете: фатури/одобрувања, транспортни налози и потврди, последна опомена, т.е копија од TIMOCOM понудата, сите важни информации за предметот, противбарања)**

### Надомест

За овој налог се договара давачка за обработка во висина од 20,00 €.

Во случај на успех, TIMOCOM на налогодавачот ќе му пресмета и премија за успешност, која дополнително се додава на давачката за обработка.

Соодветно на законските прописи на RVG (Законот за наградување на адвокати), премијата за успешност изнесува:

Побарување во Евра до:	500	1.000	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Премија за успешност во Евра	38,22	68,64	99,06	127,90	164,30	200,70	237,10	273,50	309,90

Сите давачки дополнително и со законски одредениот ДДВ.

Под <https://mk.timocom.com/Услуги/меѓународна-наплата-на-долгови> можете да добиете повеќе информации за валутите и провизиите.

Налогодавачот се обврзува без одолговлекувања сите уплати, одобренија или издвојувања во врска со ова барање да ги пријави на TIMOCOM во рок од 3 дена. Налогот се извршува исклучително според актуелни услови за работење видливи под <https://mk.timocom.com/Општи-услови-по-договор>, кои се јасно прифатени и потврдени со с.р потпис.

Потврда	
Место, Датум	Потпис + печат
Ве молиме испратете го налогот уредно пополнет и потпишан на следната Имејл адреса: <b>inkasso@timocom.com</b> или на факс беој: <b>+49 211 88 26 58 00</b>	